



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Среда, 18 ноември 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 76

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 224 динари. – Преплатата за 1987 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

1006.

Врз основа на член 12 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87), сојузниот секретар за финансии, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО, И ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Корисниците на општествени средства од член 1 на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка (во натамошниот текст: Законот) го утврдуваат износот на средствата за чисти лични доходи, за заедничка потрошувачка и за определени трошоци на работењето, составуваат пресметка на средствата и ја доставуваат до Службата на општественото книговодство на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Корисниците на општествени средства составуваат пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи на образците што се составен дел на овој правилник, и тоа:

- 1) корисникот на општествени средства од член 3 на Законот – на образецот ЛД-ОЗТС – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи во областа на стопанството, за месец _____ 198__ година;
- 2) корисникот на општествени средства од член 5 на Законот – на образецот ЛД – други КОС – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи на други КОС, за месец _____ 198__ година;
- 3) корисникот на општествени средства од член 6 на Законот – на образецот ЛДБ – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи во банките и заедниците, за месец _____ 198__ година.

Член 3

Корисникот на општествени средства што е неликвиден, има растројства во работењето, односно искажува загуба по периодичната пресметка, односно непокриена загуба по завршната сметка составува пресметка за исплата на личните доходи на образците што се пропишани со Правилникот за начинот на составување на пресметка на средствата за исплата на личните доходи во основните организации на здружен труд што се неликвидни, имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/87).

Член 4

Корисникот на општествени средства го утврдува износот до кој може да располага со средствата за заедничка потрошувачка и со средствата за определени трошоци на работењето на образецот ЗП – Пресметка на средствата за

заедничка потрошувачка и за трошоци на репрезентација за периодот од _____ до _____ 198__ година, што е составен дел на овој правилник.

Член 5

Паричните вредности во образците од чл. 2 и 4 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без пари).

II. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 6

Корисникот на општествени средства од член 2 точка 1 на овој правилник составува образец ЛД – ОЗТС врз основа на податоците од периодичните пресметки во 1987 и 1988 година, на завршната сметка за 1987 година и на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

- 1) под реден број 1 го внесува износот на средствата за чистите лични доходи утврден според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, со општествен договор и со закон за месецот за кој се исплаќа аконтација на личните доходи на работниците;
- 2) под реден број 2 го внесува износот што ќе се утврди кога износот под редниот број 1 ќе се помножи со 10%;
- 3) под реден број 4 го внесува износот на средствата за исплата на загарантираните лични доходи што корисникот на општествени средства ги исплаќа во согласност со републичкиот односно покраинскиот закон;
- 4) по реден број 5 го внесува износот од налогот за исплата кој се поднесува до Службата на општественото книговодство заедно со пресметката.

Член 7

Корисникот на општествени средства од член 2 точка 2 на овој правилник составува образец ЛД – други КОС врз основа на податоците за исплатените чисти лични доходи за септември 1987 година, периодичната пресметка за периодот јануари–септември 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

- 1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за септември 1987 година од налозите врз основа на кои ги исплатил чистите лични доходи за тој месец според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, со општествен договор и со закон. Ако корисникот на општествени средства за тој месец исплатил чисти лични доходи во износ поголем од износот што ќе го утврди во согласност со самоуправниот општ акт, под реден број 1, го внесува само износот што е утврден во согласност со самоуправниот општ акт;
- 2) под реден број 2 внесува една деветтина од разликата меѓу износот на распоредениот чист доход за чистите лични доходи по периодичната пресметка за периодот јануари–септември 1987 година и износот на исплатените месечни аконтации на чистите лични доходи за тој период според самоуправниот општ акт, усогласен со самоуправна спогодба, со општествен договор и со закон;
- 3) под реден број 4 го внесува износот за кој се зголеми износот на средствата за исплата на чистите лични доходи по основ на усогласувањето со растежот на личните доходи во стопанството до 30 септември 1987 година во согласност со самоуправна спогодба, со општествен дого-

вор и со закон, а најмногу до износот на средствата што му се обезбедени за тоа усогласување во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/87, 65/87 и 75/87), со тоа што во колона 2 го внесува процентот за кој се врши зголемување на личните доходи по тој основ;

4) под реден број 6 се внесува една третина на повеќе исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година за кои се намалуваат средствата за исплата на чистите лични доходи за ноември и декември 1987 година и за јануари 1988 година, во согласност со одредбите на член 16 од Законот, а кој ќе се утврди кога разликата меѓу износот на исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година и износот под реден број 5 во образецот ЛД – други КОС, го подели со 3;

5) под реден број 8 го внесува износот на средствата за чистите лични доходи што ќе се утврди според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправни спогодба, со општествен договор и со закон;

6) под реден број 9 го внесува износот на средствата за исплата на загарантираните лични доходи што корисникот на општествени средства ги исплаќа во согласност со републички односно покраински закон;

7) под реден број 10 го внесува износот од налогот за исплата на чистите лични доходи што го поднесува до Службата на општественото книговодство заедно со пресметката, кој не може да биде поголем од износот под реден број 7 односно од износот под реден број 8 ако износот под тој реден број е помал од износот под реден број 7. Ако корисникот на општествени средства ги исплатува загарантираните лични доходи налогот за исплата не може да биде поголем од износот под реден број 9.

Корисникот на општествени средства кој ќе одлучи основницата за утврдување на средствата за исплата на чистите лични доходи да ја утврди според член 5 став 4 од Законот, така утврдениот износ го внесува под реден број 1 во образецот ЛД – други КОС.

Член 8

Корисникот на општествени средства од член 2 точка 3 на овој правилник составува образец ЛДБ врз основа на податоците за исплатените аконтации на чистите лични доходи за третото тримесечје на 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените чисти лични доходи за третото тримесечје на 1987 година од налогот за исплата на личните доходи според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправни спогодба, со општествен договор и со закон. Ако корисникот на општествени средства за тој месец ги исплатил чистите лични доходи во износ поголем од износот што ќе го утврди во согласност со самоуправниот општ акт, под реден број 1 го внесува само износот што е утврден во согласност со самоуправниот општ акт;

2) под реден број 2 го внесува износот што ќе го утврди кога износот под реден број 1 ќе го подели со 3;

3) под реден број 3 внесува една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година, за која ги намалува средствата за исплата на чистите лични доходи за ноември и декември 1987 година и за јануари 1988 година во согласност со одредбите на член 16 од Законот, а која ќе се утврди кога разликата меѓу износот на исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година и износот под реден број 2 во образецот ЛДБ ќе го подели со 3;

4) под реден бр. 5, 6 и 7 го внесува износот што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 7 став 1 точ. 5, 6 и 7 од овој правилник.

Член 9

Корисникот на општествени средства кој ќе почне со работа по влегувањето во сила на Законот го внесува износот на средствата за исплата на чистите лични доходи што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 8 од Законот, и тоа:

1) корисник на општествени средства од член 2 точка 2 – во образецот ЛД – други КОС под реден број 3;

2) корисник на општествени средства од член 2 точка 3 – во образецот ЛДБ под реден број 4.

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 10

Корисникот на општествени средства составува образец ЗП посебно за 1987 година, а посебно за 1988 година, врз основа на податоците од периодичната пресметка за периодот јануари–септември 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на искористените средства за заедничка потрошувачка во периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година, освен за станбена изградба и исплата на испратнина на работниците по основ на заминување во пензија;

2) под реден број 2 го внесува месечниот просек на искористените средства за заедничка потрошувачка што ќе го утврди кога износот под реден број 1 ќе го подели со 9;

3) под реден број 3 го внесува износот што ќе го утврди во височина на 80% од износот под реден број 2 за секој месец за кој составува пресметка. (На пример, при составувањето на пресметка за периодот од 1 ноември до 31 декември 1987 година во 1987 година износот под реден број 2 се множи со 80% и со 2);

4) под реден број 4 го внесува износот на искористените средства за заедничка потрошувачка од денот на влегувањето во сила на Законот, освен на искористените средства за станбена изградба, за испратнина на работниците по основ на заминувањето во пензија и за намирување на обрските според кои должничко-доверителскиот однос настанал до денот на влегувањето во сила на Законот;

5) под реден број 6 го внесува износот на трошоците за репрезентација што е искажан на соодветно konto за периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година;

6) под реден број 8 го внесува износот што ќе го утврди кога износот под реден број 7 ќе го помножи со бројот на месеците за кои составува пресметка. (На пример, при составувањето на пресметка за периодот од 1 ноември до 31 декември 1987 година износот под реден број 2 го множи со 2);

7) под реден број 9 го внесува износот на искористените средства за репрезентација во периодот за кој составува пресметка.

Корисникот на општествени средства составува образец ЗП на почетокот на секој месец во периодот во кој се применува ограничувањето според Законот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Ако настанат промени во организирањето (спојување, односно припојување) корисникот на општествени средства кој продолжува со работа во својата пресметка ги опфаќа и податоците на корисникот кој престанал да постои поради статусна промена.

Во случај на издвојување односно подела на корисниците на општествени средства, податоците што се внесуваат во обрасците од чл. 2 и 4 на овој правилник, а се однесуваат на периодот пред статусната промена, се делат меѓу корисниците на општествени средства што настануваат со статусната промена.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-13190/1
17 ноември 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

Образец ЛД-ОЗТС

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(Гранка, група, подгрупа на дејност)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА МЕСЕЦ _____ 198__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Средства за чисти лични доходи утврдени според самоуправниот општ акт	
2	Намалување за 10% (ред. бр. 1 × 10%)	
3	Износ за исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	
4	Износ на загарантираните чисти лични доходи	
5	Износ од налогот за исплата на чистите лични доходи	

Во _____ 198__ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(Потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Образец ЛД – други КОС

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(Гранка, група, подгрупа на дејноста)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ДРУГИ КОС ЗА МЕСЕЦ _____ 198__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за септември 1987 година	
2	Една деветтина од разликата помеѓу распредениот чист доход за чисти лични доходи по периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1987 година и исплатените месечни аконтации на чистите лични доходи за тој период	
3	Вкупно (ред. бр. 1 + ред. бр. 2)	
4	Износ за кој се врши зголемување по основ на усогласувањето со растежот на личните доходи во стопанството (процент на зголемување _____)	
5	Вкупно (ред. бр. 3 + ред. бр. 4)	
6	Една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година	
7	Средства за чисти лични доходи според Законот (ред. бр. 5 – ред. бр. 6)	
8	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
9	Износ на загарантираните чисти лични доходи	
10	Износ од налогот за исплата на чистите лични доходи	

Во _____ 198__ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(Потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Образец ЛДБ

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(Гранка, група, подгрупа на дејноста)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО БАНКИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ 198__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за третото тримесечје на 1987 година	
2	Месечен просек на исплатените чисти лични доходи (ред. бр. 1:3)	
3	Една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година	
4	Износ за исплата на чистите лични доходи според Законот (ред. бр. 2 – ред. бр. 3)	
5	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
6	Износ на загарантираните чисти лични доходи	
7	Износ од налогот за исплата на чистите лични доходи	

Во _____ 198__ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(Потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Образец ЗП

(Назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(Гранка, група, подгрупа на дејноста)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____ 198__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
I. Средства за заедничка потрошувачка		
1	Искористени средства за заедничка потрошувачка во периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година	
2	Месечен просек (ред. бр. 1 : 9)	
3	Средства за користење (80% од ред. бр. 2 × број месеци)	
4	Искористени средства во периодот за кој е составена пресметката	
5	Остаток од средствата за користење (ред. бр. 3 – ред. бр. 4)	
II. Трошоци за репрезентација		
6	Трошоци за репрезентација во периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година	
7	Месечен просек (ред. бр. 6:9)	
8	Средства за користење (ред. бр. 7 × број месеци)	
9	Искористени средства во периодот за кој е составена пресметката	
10	Остаток од средствата за користење (ред. бр. 8 – ред. бр. 9)	

Во _____ 198__ година

(Потпис на раководителот на финансиската служба)

(Потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

СОДРЖИНА:

	Страна
1006. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за чисти лични доходи, заедничка потрошувачка и за определени трошоци на работењето и за начинот на составување пресметка на средствата и доставување на Службата на општествено книговодство	1781